

**Годишен извештај за работењето на
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за
2025 година**

Скопје, март 2026 година

Содржина

1. Основање	3
2. Мисија	3
3. Визија.....	3
4. Состав на Советот во 2025 година.....	4
5. Надлежности на Советот.....	4
6. Исполнување на Годишната програма за работа на Советот за 2025 година	6
7. Лиценцирање	7
8. Надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија....	8
9. Дадени согласности на актите на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија	9
10. Извештаи за транспарентност за 2024 на Друштвата за ревизија и Овластени ревизори – Трговци поединци	10
11. Активности и работни состаноци со претставници на домашни институции.....	11
12. Меѓународна активност на Советот за 2025 година.....	12
13. Финансиски информации за реализација на финансискиот план за 2025 година.....	15

1. Основање

Заради унапредување и надзор на ревизијата, Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Министерот за финансии основаше Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Советот) како самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија” бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.122/21).

2. Мисија

Советот има за цел преку стручни анализи, препораки, советувања и вршење независен јавен надзор на ревизијата, да работи во насока на нејзино унапредување, поттикнување и придржување кон високите професионални стандарди во ревизорската професија, со цел да се зголеми довербата и транспарентноста во податоците и информациите искажани во финансиските извештаи на деловните ентитети, а со тоа да се минимизираат потенцијалните ризици со што се влијае кон подобрување на целокупната бизнис клима во Република Северна Македонија.

3. Визија

Визијата на Советот е унапредување и обезбедување висококвалитетен, професионален, независен и ефикасен надзор на ревизијата во Р.С. Македонија. Истата се постигнува преку независен јавен надзор со цел да го поттикне придржувањето кон високите професионални стандарди од страна на друштвата за ревизија, овластените ревизори – трговци поединци и овластените ревизори. На тој начин ќе се зголеми довербата и транспарентноста на податоците во годишните сметки и финансиските извештаи на трговските друштва и останатите правни лица кои го подведуваат нивното финансиско известување на ревизија.

Зголемувањето на важноста на квалитетен ревизорски извештај, не е само од аспект на сопствениците, паралелно и за доверителите и јавноста; државата и други корисници на информации од финансиските извештаи. Само точни и објективни финансиски извештаи, може да бидат соодветна основа за финансиска анализа и носење на правилни одлуки од страна на корисниците на овие финансиски извештаи.

Улогата на овластениот ревизор е клучен фактор за реален преглед на економските текови во државата. Реалноста и објективноста на финансиските извештаи се согледува

преку мислењето на овластениот ревизор. Трендот на промена на развојот на ревизорската практика во современите пазарни услови на бизнисот, постојано ги следи барањата кои произлегуваат од процесот на извршување на ревизијата.

4. Состав на Советот во 2025 година

Советот го сочинуваат седум члена од кои еден е претседател. Мандатот на претседателот и членовите на Советот е пет години, со можност за повторен избор уште за еден мандат. Владата на Република Северна Македонија на ден 25.02.2025 година го разреши од функцијата претседател на Советот Александар Наумоски. На ден 25.02.2025 година, Владата го именува Филип Василески за вршител на должноста претседател на Советот.

Во текот на 2025 година Советот работеше во следниот состав на членови – претставници на институции:

Илија Андовски - претставник од Народна банка на Република Северна Македонија;

- Коста Спасески - претставник од Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија;
- Каљтрина Љута - претставник од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија;
- Арбен Халили - претставник од редовите на големите трговски субјекти;
- Сузана Ставриќ - претставник од Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија, и
- Лидија Нануш - претставник од Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија.

Во текот на 2025 година, Советот одржа вкупно 18 (осумнаесет) седници, од кои 10 (десет) редовни седници со физичко присуство и 8 (осум) електронски седници.

На одржаните седници донесени се мислења, заклучоци, одлуки и решенија во врска со работата на Институтот, како и други одлуки и препораки кои произлегуваат од законските надлежности на Советот.

5. Надлежности на Советот

Согласно со членот 8 од Законот за ревизија, Советот ги извршува следните работи:

- донесува статут, деловник за работа, годишна програма, финансиски план и годишен извештај;

- донесува Тарифник за издавање на лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштва за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец;
- издава и одзема лиценца за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор-трговец поединец врз основа на правила и постапки пропишани од Советот;
- иницира контрола на друштвата за ревизија, овластените ревизори - трговци поединци и на овластените ревизори од страна на Институтот;
- дава согласност на Статутот и другите акти на Институтот, ја следи нивната примена и му предлага на Институтот нивно изменување и дополнување;
- го следи спроведувањето на годишната и тригодишната програма за контрола преку извештаите добиени согласно член 20-а став (5) од Законот за ревизија и преку учество во комисијата на Институтот надлежна за контрола на квалитет;
- го следи спроведувањето на годишните програми за полагање испит и за континуирано професионално усовршување на Институтот;
- ја следи постапката што ја спроведува Институтот за признавање на квалификации за ревизор стекнати во странство;
- врши надзор над Институтот;
- изрекува мерки на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори трговци - поединци, согласно со Законот за ревизија и го пропишува начинот на утврдување на мерките;
- дава насоки на Институтот за прашања за кои е надлежен согласно со Законот за ревизија;
- ги проверува извештаите за транспарентност согласно со членот 35 од Законот за ревизија;
- ја следи примената на одредбите од Законот за ревизија и прописите донесени врз основа на него и врз таа основа му предлага на министерот за финансии изготвување на соодветни изменувања и дополнувања на истите;
- воспоставува соработка со домашни, странски и меѓународни институции;
- донесува процедури за соработка и размена на податоци со Институтот;
- донесува годишен план за вработување на државни службеници;
- донесува годишен план на обуки за сите вработени;
- одлучува за други прашања за вработените и
- врши други работи утврдени со Закон и Статутот на Советот.

Советот е колективен орган кој работи на седници и донесува одлуки со мнозинство гласови од присутните членови на седницата.

6. Исполнување на Годишна програма за работа на Советот за 2025 година

Советот ги реализираше следните активности од Годишната програма за работа за 2025 година:

- Усвојување на Завршни сметки на Советот за 2024 година;
- Донесување на измена на Правилник за систематизација на работните места во Советот;
- Усвојување на Годишен план за јавни набавки на Советот за 2025 година;
- Усвојување на Програмата за работа на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија;
- Усвојување на Годишниот извештај за наодите од извршените контроли за 2024 година на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија;
- Усвојување на Тригодишната програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет за период 2025 - 2027 и Годишната програма за контрола на членовите на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија;
- Усвојување на Годишниот извештај за работа на Советот за 2024 година;
- Усвојување на Годишниот Извештај за проверка на извештаите за транспарентност за 2024 година;

Во текот на извештајната година, Советот континуирано ги реализира планираните активности предвидени во Годишната програма за работа на Советот за 2025 година.

Советот низ реализација на програмските активности се стреми да биде институција со силни технички и кадровски капацитети, која што во соработка со другите институции и Владата ќе даде силен придонес во борбата против корупцијата. Квалитетот и веродостојноста на ревизорските извештаи, се еден од клучните фактори за функционирањето на финансискиот систем во државата. Интересот за нивен квалитет и веродостојност го имаат повеќе засегнати страни потенцијални инвеститори во економијата како домашни, така и странските инвеститори, кои пред да инвестираат во нашата држава ги разгледуваат ревизорските извештаи на трговските друштва како еден од инструментите за проценка на ризикот при инвестирање.

Како дел од извештајниот период преземени се активности од страна на Советот за соработка со сите засегнати страни, чија крајна цел е градење на систем во државата целосно усогласен со меѓународните ревизорски стандарди кој ќе обезбеди зголемен квалитет на ревизиите, запазување на принципите на законитост, јавност и транспарентност, зголемување на степенот на доверба кај инвеститорите, а во правец на подобрување на бизнис климата во државата.

Согласно член 19-а и член 20 од Законот за ревизија, контролата на работењето на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци ја врши Институтот преку „Комисијата за контрола на квалитет“, во чиј состав членува и претставник од Советот, како член без право на глас.

Процесот на вршење на контрола на ревизорските извештаи се спроведува врз основа на Годишен план за вршење на контрола на квалитет за одделна година (во период од септември во тековната година до септември во наредната година).

Годишниот план го донесува Управниот одбор на Институтот, а истиот подлежи на согласност од Советот, кој има улога на регулатор над работењето на Институтот и над донесувањето на неговите акти.

7. Лиценцирање

Согласно законските надлежности кои произлегуваат од член 8 став (1) точка (1), а се поврзани со членовите 23, 24 и 25 од Законот за ревизија, Советот врз основа на своите јавни овластувања и законски надлежности издава и одзема лиценци за овластен ревизор, лиценца за работа на друштво за ревизија и лиценца за работа на овластен ревизор трговец – поединец врз основа на внатрешни акти донесени од страна на Советот.

Советот ги издава лиценците доколку подносителот на барањето за издавање на лиценца ги исполнува условите предвидени со Законот за ревизија. Доколку (правното или физичкото лице) престане да ги исполнува законските услови врз основа на кои се стекнал со лиценца за работа, или по нивно барање, Советот може трајно да ја одзема лиценцата за работа. Советот може времено или трајно да ја одземе лиценцата за работа и врз основа на дисциплински мерки изречени од Институтот на друштва за ревизија, овластени ревизори трговци – поединци и овластени ревизори.

Во табелата е прикажан бројот на издадени и одземени (времено и трајно) лиценци во текот на 2025 година:

Ревизорски субјекти	Број на издадени лиценци	Број на времено одземени лиценци	Број на трајно одземени лиценци
<u>Овластени ревизори</u>	8	/	1
<u>Овластени ревизори трговци поединци</u>	2	1	/

<u>Друштва за ревизија</u>	1	/	2
<u>Промена на име на лиценца на ДР/ОР-ТП</u>	/	/	/
Вкупно	11	1	3

Од вкупниот број 3 (три) трајно одземени лиценци, 1 (една) лиценца е одземена поради неисполнување на законски услов предвиден во член 28 од Законот за ревизија, односно задолжително присуство на Континуирано професионално усовршување во вкупна висина од 120 часа во три календарски години, заради надградување на знаењето во областа на сметководството и ревизијата, 1 (една) лиценца е одземена поради неисполнување на условите предвидени во член 24 Законот за ревизија, односно престанок на учество на пазарот поврзано со ревизорски услуги, повлекување од пазарот во Република Северна Македонија и 1 (една) лиценца поради неисполнување на условот од член 24 став (1) точка (1), односно нема вработено најмалку двајца овластени ревизори на неопределно време согласно Законот за ревизија.

За времено одземената 1 (една) лиценца е во траење од 3 години, изречена е дисциплинската мерка поради утврдена дисциплинска одговорност согласно член 22 § став (1) точка 4) од Законот за ревизија и член 5 став (2) точка 1) алинеја iv од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на Институтот, а поради непостапување согласно член 20 - а од став (2) точка 3) од Законот за ревизија, односно дека субјектот на контрола е должен на лицата од член 20 ставовите (1) (3) и (4) на закон да им обезбеди : “Целосна документација за спроведување на контрола доколку е потребно и копии од истата”.

Во текот на 2025 година, Советот редовно го известуваше Институтот за секое ново лиценцирање и за секоја изречена дисциплинска мерка, заради обврската која што ја има Институтот согласно член 19 од Законот за ревизија за постојано ажурирање на Регистрите на физички и правни лица кои вршат ревизија.

8. Надзор над Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија

Советот, како независно и самостојно регулаторно тело на ревизијата во Република Северна Македонија, со јавни овластувања утврдени со Законот за ревизија, врши надзор над работата на Институтот.

Советот надзорот го врши непосредно и посредно. Непосредниот надзор се спроведува преку учество на член на Советот во Комисијата за контрола на квалитет на Институтот, како и преку учество на претседателот на Советот во Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор.

Посредниот надзор се врши согласно надлежностите утврдени со Законот за ревизија, преку разгледување на редовни извештаи доставени од страна на Институтот за информирање, како и преку давање согласност на актите на Институтот. Врз основа на анализата на доставените извештаи, Советот дава мислења, предлози и согласности на актите на Институтот.

Согласно надлежностите утврдени со Законот за ревизија, а имајќи ги предвид активностите поврзани со надзорот над работата на овластените ревизори и друштвата за ревизија во текот на 2025 година, Советот достави Барање за спроведување на вонредна контрола на квалитет до Институтот согласно член 19а од Законот за ревизија.

9. Дадени согласности на актите на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија

Во текот на 2025 година, Советот, даде согласност на следните акти на Институтот:

1. Усвојување на Одлука за изменување и дополнување на Правилник за начинот и постапката на полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор;
2. Усвојување на Одлука за изменување и дополнување на Тарифник за висина на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРПСМ;
3. Усвојување на Годишна програма работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2025 година;
4. Усвојување на Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2025-2027 година;
5. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРПСМ за 2024 година;
6. Усвојување на Одлука за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори- трговци поединци;

7. Усвојување на Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет согласно Годишниот план за контрола на квалитет за 2024/2025 година;
8. Усвојување на Годишна програма за работа на Институтот за 2026 година и следење на Програмата за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2026 година, како дел од Годишната програма за работа на ИОРРСМ за 2026 година.

10. Извештаи за транспарентност за 2024 на Друштвата за ревизија и Овластени ревизори – Трговци поединци

Надлежност на Советот е да врши проверка на извештаите за транспарентност, согласно член 35 од Законот за ревизија. Друштвата за ревизија и овластените ревизори- трговци поединци се должни Извештаите за транспарентност да ги објават до 31 март во тековната година за претходната година. Стручната служба на Советот, согласно Процедурата за работа во Директоратот за контрола надзор и лиценцирање, ги проверува извештаите за транспарентност и подготвува годишен извештај, кој се разгледува на седница на Советот и истиот е јавно достапен на веб страната на Советот.

Сублимираниот извештај за транспарентност е изготвен согласно член 35 од Законот за ревизија, односно ги содржи следните податоци:

- Опис и правна структура и сопственост на субјектите;
- Опис на професионална мрежа и правните и структурните ангажмани во мрежата каде што припаѓа (за дел од субјектите);
- Опис на управувачка структура на субјектите;
- Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет и изјава од административно или управувачко тело за ефективност на неговото функционира во субјектите;
- Датум кога е извршена последна проверка за уверување во квалитетот на ревизорот, во субјектите;
- Список на субјектите на кои е извршена ревизија во текот на претходната година (поделено по субјектите на законска и договорна ревизија);
- Изјава со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста на субјектите;
- Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија односно овластениот ревизор - трговец поединец за континуирано професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година;
- Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци расчленет на четири категории од услуги за ревизија, дополнителни услуги за

уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и за други неревизорски услуги, по субјекти;

- Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

Во текот на 2025 година, Советот на седницата на 24.01.2025 година, ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на „Насоки за подготовка на извештајот за транспарентност“.

Со пополнувањето на табела 1 и ревидираната табела 2, како составен дел на одлуката се изврши допрецизирање и утврдување на извршените законски и договорни ревизии, како и ревизиите на консолидираните финансиски извештаи, соодветно во годината во која се ревиздирани.

По извршената проверка на доставените годишните извештаи за транспарентност за 2024 година до Советот, Директоратот за контрола, надзор и лиценцирање ги доставил следните заклучоци:

- 29 Друштва за ревизија и 14 овластени ревизори – трговци поединци ги имаат доставено Годишните извештаи до Советот. Истовремено се потврдува дека извештаите се објавени и на веб страниците на Друштвата и овластените ревизори – трговци поединци, освен Друштва за ревизија и овластени ревизори- трговци поединци кои немаат веб страница, а истите го објавиле извештајот во дневен весник

Во текот на 2025 година, стручната служба преку проверка на Извештаите за транспарентност за 2024 година, изготви анализа во која посебен акцент е ставен на вкупните приходи на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, расчленет во четири групи: *приходи од ревизија на годишни посебни и консолидирани сметки; приходи од дополнителни услуги за уверување во квалитет; приходи од даночни и советодавни услуги и приходи од други неревизорски услуги.* Анализата покажа дека на пазарот на ревизија во Република Северна Македонија доминираат 14 друштва за ревизија, кои се членки на ревизорски мрежи. Тоа значи дека, постои доволно професионална експертиза при вршењето на ревизијата. Анализата покажа дека, вкупниот приход на друштвата за ревизија и овластените ревизори–трговци поединци во 2024 година бележи пораст на приходот од ревизија, додека приходот од неревизорски услуги, се намалува.

11. Активности и работни состаноци со претставници на домашни институции

Советот и Стручната служба, заедно со Управниот одбор и вработените во Институтот, воспоставија пракса на одржување работни состаноци посветени на стратешки

теми. Во текот на 2025 година, претседателот на Советот, заедно со дел од Стручната служба, присуствуваше на работни состаноци со Управниот одбор на Институтот.

Целта на овие работни состаноци беше изнаоѓање заеднички решенија за проблемите со кои се соочуваат Советот и Институтот во своето работење, а кои произлегуваат од делумната неприменливост на одредени одредби од Законот за ревизија.

Како една од поважните теми се издвојува дискусијата за предлог-новиот Закон за ревизија, кој е повлечен од ЕНЕР, како и за незаинтересираноста на младата популација за стекнување на звањето ревизор. Воедно, разговарано е и за можностите за организирање едукативни настани со цел популаризација на професијата, како и за утврдените пропусти во системот за идентификација на дисциплински мерки.

Со цел надминување на овие прашања, формирана е заедничка работна група составена од претставници на двете институции.

Во рамките на Годишната програма за континуирано професионално усовршување (КПУ) за 2025 година, организирана од страна на Институтот, претседателот на Советот и вработените во Стручната служба активно учествуваа на повеќе едукативни настани. Во текот на годината присуствуваа на обуки и предавања посветени на следните теми: „Македонска економија: реалност и предизвици“, „Промени во Меѓународните стандарди за ревизија и други релевантни објави на IFAC“, „Измами и форензика во пракса“, „Активности на внатрешната ревизија во сферата на пазарот на капитал и спречување перење пари и финансирање на тероризам“, „Улогата и надлежностите на Управата за финансиско разузнавање во системот за СПП/ФТ, како и состојбата и ранливоста на секторот ревизија“, „Вовед во МСФИ 17“ и „Вовед во МСФИ 16“.

12. Меѓународна активност на Советот за 2025 година

Од основање на Советот до денес, задоволителна е меѓународната соработка со релевантни институции во Европа и во регионот на Западен Балкан. Воспоставена е соработка со седум странски регулаторни тела за ревизија – од кои пет се членки на ЕУ (Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија и Естонија) и три од регионот на Западен Балкан (Црна Гора, Република Босна и Херцеговина - Република Српска и Република Косово).

Во текот на 2025 година, Советот за унапредување и надзор на ревизијата (Советот) оствари значајни меѓународни активности и придонесе кон реформските процеси во секторот.

Во периодот од 16 до 20 март 2025 година, Советот предводен од претседателот на Советот и претставник на Стручната служба на Советот учествуваше на Министерската

конференција на тема „Реформи за финансиско известување и одржливост – зелени и дигитални агенди“ во Виена, Австрија.

Настанот, во организација на Центарот за финансиско известување при Светска банка (CFRR), беше посветен на:

- Реформи во финансиското известување и одржливоста;
- Имплементација на зелената и дигиталната агенда;
- Актуелниот моментум во реформите на сметководството и ревизијата.

Во рамките на овој настан се реализираше и „Форумот за реформи во сметководство и ревизија – актуелен моментум“. Учесството на овие форуми овозможи размена на знаења за тековните глобални трендови во известувањето, со посебен акцент на дигитализацијата и еколошката одржливост во ревизорската професија.

Како резултат на континуираната активност и активен придонес на Советот во рамките на програмата REPARIS for SMEs, во септември 2025 година, Светска банка го достави финалниот РОСК извештај (ROSC A&A) до Советот и до Министерството за финансии.

- Во извештајот е идентификувана е потреба од нов Закон за ревизија за усогласување со Директивата 2006/43/EЗ и Регулативата 537/2014/EУ.
- Нотирана е потребата сите членови на Советот да бидат „не-практичари“ за да се обезбеди целосна независност од ревизорската професија.
- Утврдено е дека сегашното финансирање е недоволно за преземање на директната контрола на квалитет кај субјектите од јавен интерес (ПЛЈИ).

Во периодот од 10 до 14 ноември 2025 година во Скопје, беше реализирана експертска мисија (ID: INT MARKT 91339) под покровителство на Европската комисија (Комесаријат за проширување и добрососетска политика). Практичната реализација беше спроведена од страна на Грчкото тело за надзор (HASSOB) на следниве клучни теми:

- Дефинирање на правни лица од јавен интерес (ПЛЈИ) согласно европската регулатива;
- Најдобри практики за контрола на квалитетот при пренос на надлежностите од Институтот на овластени ревизори (ИОРPCM) кон Советот.

Во периодот од 09-10 декември 2025 година Советот предводен од претседателот на Советот и вработени во стручната служба зема активно учество на четвртиот регионален

форум на тема „Споделување искуства и технолошка трансформација“ организиран од Светска банка (CFRR),

Акцент беше ставен на користењето на вештачка интелигенција (AI) и податочна аналитика во ревизијата. Истакната е потребата надзорните тела да ги прилагодат своите практики за поддршка на пазарот, особено кај помалите фирми.

- На форумот беа дискутирани начини за воведување на мерливи индикатори за квалитет како алатка за подобра транспарентност и одлучување засновано на податоци.
- Беа разменети искуства за моделите на санкционирање, каде се препорачува постепен пристап и користење на алатки за медијација и порамнување за поефикасни правни процеси.
- Истакната е потребата од дигитализација на надзорните тела и градење капацитети за инспекција заснована на податоци.

Преку интензивната меѓународна активност и тесната соработка со Министерството за финансии, Советот останува посветен на:

1. Унапредување на професионалните стандарди во ревизорската сфера;
2. Зголемување на транспарентноста на финансиските информации;
3. Целосна институционална независност, итно усогласување на составот на Советот, согласно Директивата 2006/43/EЗ
4. Итно финализирање на новиот Закон за ревизија со цел целосно преземање на одговорноста за контрола на квалитет кај ПЛЈИ.
5. Минимизирање на системските ризици и подобрување на општата бизнис клима во државата преку усогласување со ЕУ-законодавството.
6. Обезбедување на стабилен буџет по примерот на ЕУ земјите.
7. Прецизно дефинирање на субјектите од јавен интерес и воведување строги правила за ротација и ограничување на не-ревизорски услуги.

Преземени иницијативи на Советот на меѓународен план

Советот активно работи на зајакнување на меѓународната соработка и интеграција во релевантни меѓународни организации од областа на ревизијата. Во таа насока, Советот води активности за зачленување во International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). Апликацијата за членство е веќе поднесена.

Членството во оваа организација ќе му овозможи на Советот континуирано да ги следи најновите глобални трендови и практики во областа на ревизијата, како и нивно соодветно имплементирање во домашната регулатива.

Се очекува членството да се реализира по донесувањето на Новиот Закон, со кој контролата на квалитет, која е во надлежност на Институтот, ќе биде пренесена во надлежност на Советот.

Советот во 2025 година продолжи со официјална комуникација со СЕАОВ и во мај 2025 година поднесе официјално барање за добивање статус на набљудувач во ова највисоко европско регулаторно тело. По извршената евалуација базирана на критериумите од Упатствата на СЕАОВ, Советот беше известен дека во оваа фаза не се исполнети неопходни услови за доделување на статусот. Одбивањето е резултат на тековните законски и институционални рамки кои сè уште не се целосно усогласени со строгите ЕУ критериуми за независност и капацитет на надзорните тела. И покрај негативниот одговор во оваа фаза, СЕАОВ изрази отвореност за конструктивна комуникација во области од заеднички професионален интерес. Советот од своја страна ја потврди посветеноста за зајакнување на соработката и натамошно усогласување со европските стандарди, со цел повторно аплицирање по усвојувањето на новите законски решенија.

13. Финансиски информации за реализација на финансискиот план за 2025 година

Вкупно реализирани расходи на Советот финансирани со средства од Основниот буџет на сметка 637 изнесуваат од 9.153.170,00 денари од одобрените 10.109.000,00 денари после ребаланс и прераспределбата на средства помеѓу буџетските корисници и фондовите, што претставува 97,23 % вкупна реализација;

Вкупно реализирани расходи на Советот финансирани со средства од самофинансирачки активности на сметка 787 изнесуваат од 1.529.988,00 денари од одобрените 4.700.000,00 денари што претставува околу 33 % вкупна реализација. Во 2025 година остварен е приход во вкупен износ од 2.845.163,00 денари кој се однесува на:

- приходи согласно член 15 од Законот за ревизија - 15% од вкупно остварените приходи на Институтот во претходната година, односно 2.465.163,00 денари;
- приходи по основ на уплати за издавање на лиценци за овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци (во 2025 година остварен приход од 380.000,00 денари);

Плати и надоместоци – Расходите за плати и надоместоци изнесуваат 6.568.817,00 денари односно околу 65,00% од вкупниот буџет. Наведениот износ се однесува за исплата на плати на вработените во стручната служба и Претседателот на Советот, како и за исплата на надоместокот за регрес на вработените во СУНР.

Стоки и услуги – Расходите по основ стоки и услуги изнесуваат 3.179.452,00 денари, што претставува околу 21% од вкупниот Буџет на Советот, и истиот, како вкупен износ претставува реално проектирани и реализирани трошоци предвидени за оптимално работење на Советот во текот на годината.

Субвенции и трансфери - Расходите по основ на субвенции и трансфери се во вкупен износ од 934.889.,00 денари, кои се однесуваат на исплати на дел од вработените по основ на правосилни судски пресуди.

	Основен буџет (Сметка 637) 2025 година денари	Самофинансирачки активности (Сметка 787) 2025 година денари	Буџет за 2025 година денари
ПРИХОДИ	10.109.000,00	4.700.000,00	14.809.000,00
724 Други владини услуги	-	4.700.000,00	
741 Трансфери од други нивоа на власт	10.109.000,00		-
РАСХОДИ	9.153.170,00	1.529.988,00	14.809.000,00
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.568.817,00	-	7.264.000,00
401 Основни плати	4.669.824,00	-	5.231.000,00
402 Придонеси за социјално осигурување	1.812.389,00	-	1.935.000,00
404 Надоместоци	86.604,00	-	98.000,00
42 СТОКИ И УСЛУГИ	2.338.227,00	841.225,00	6.295.000,00
420 Патни и дневни расходи	280.849,00	78.489,00	1.300.000,00
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	898.415,00	-	1.025.000,00
423 Материјали и ситен инвентар	67.885,00	4.012,00	370.000,00
424 Поправки и тековно одржување	97.178,00	94.254,00	400.000,00
425 Договорни услуги	799.077,00	595.943,00	1.800.000,00
426 Други оперативни расходи	194.823,00	68.527,00	1.400.000,00
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	246.126,00	688.763,00	1.250.000,00

464 разни трансфери	246.126,00	688.763,00	1.250.000,00
---------------------	------------	------------	--------------

Број <u>01-88/1</u> <u>19.03</u> 2026 година Скопје	в.д. Претседател на Советот, Филип Василески
---	---

